



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 23 јануари 1995
Скопје
Број 3 Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува
5.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

50.

Врз основа на точка 3, став 5 од Одлуката за девизната политика и Проекцијата на платниот биланс на Република Македонија за 1995 година („Службен весник на РМ“ бр. 78/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА АУКЦИСКА РАСПРЕДЕЛБА НА УТВРДЕНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА ПООДЕЛНИ СТОКИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ – МАРТ 1995 ГОДИНА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот и роковите во кои се спроведува аукција за распределба на утврдените или дел од утврдените контингенти за извоз и увоз на поодделни стоки наведени во Списокот на стоките со форми на извозот и увозот кој е составен дел на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/93, 38/94, 52/94 и 57/94).

2. Право на учество на аукцијата имаат претпријатијата и другите правни лица регистрирани за вршење на надворешно-трговскиот промет со стоките за кои се врши распределба на утврдените или дел од утврдените контингенти (во натамошниот текст: претпријатија) и претприемачите.

3. Аукцијата ја спроведува Министерството за надворешни работи.

4. Министерот за надворешни работи од редот на вработените во Министерството, формира Комисија за спроведување на аукциите (во натамошниот текст: Комисија), а Министерството за стопанство и Министерството за финансии учествуваат со по еден член.

Комисијата е составена од претседател и четири члена.

Претседателот и членовите на Комисијата имаат свои заменици.

Мандатот на претседателот и членовите на Комисијата и на нивните заменици е до 31 март 1995 година.

II. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА АУКЦИЈАТА

5. Комисијата од точка 4, став 1 од оваа Одлука ја објавува аукцијата во дневниот печат и на огласната табла на Министерството за надворешни работи најдоцна 10 дена по влегувањето во сила на актот на Владата на Република Македонија со кој се утврдува обемот на контингентите за извоз и увоз на стоки за истиот период за кој е во важност оваа Одлука.

Објавата особено содржи:

- место, ден и час на одржување на аукцијата;
- вид на стоката и големина на контингентот или дел на контингентот што се распределува по пат на аукција;
- износ на котизација за учество на аукцијата;
- сметка на која треба да се уплати котизацијата;
- ограничување на делот од контингентот по поодделен учесник во аукцијата;
- рок за извршување на извозот односно увозот;
- рок и начин за доставување на пријавите.

6. Претпријатијата и претприемачите учествуваат во аукцијата со поднесување на писмена пријава.

Во пријавата треба да се наведе:

- за претпријатијата: називот на претпријатието, адресата и телефонот;
- за претприемачите: имс и презиме на претприемачот, назив на дуќанот, адресата и телефонот;
- број на жиро сметка;
- количество на стока што се бара да се извезе односно да се увезе;
- понуден денарски износ по единица на мерка на стоката која се распределува по пат на аукција, а во полза на Буџетот на Република Македонија;

Пријавата ја потпишува овластено лице со наведено полно име и презиме.

Кон пријавата претпријатието – учесник во аукцијата приложува доказ дека е регистриран за вршење на надворешно-трговски промет, а претприемачот – учесник во аукцијата приложува изјава дека извозот односно увозот на стоката врз основа на контингент што би се добил по пат на аукција е во согласност со одредбата на член 80 став 1 од Законот за надворешно-трговско работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/93, 41/93 и 78/93), односно дека е тоа извоз на сопствено производство или увоз за сопствени потреби.

Кон пријавата се приложува и доказ за уплатен износ на име котизација за учество на аукцијата.

7. Пристигнувањето на пријавите се регистрира во специјален регистар во кој што се запишува денот и часот на примањето на пријавата.

8. Котизацијата за учество на аукцијата по поодделен учесник изнесува 1000 денари.

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА АУКЦИЈАТА

9. Комисијата од точка 4 од оваа одлука може да работи доколку се присутни претседателот на Комисијата или неговиот заменик и два члена или нивните заменици.

Седниците на Комисијата ги свикува нејзиниот претседател или, во отсуство на претседателот, неговиот заменик.

Комисијата води записник за својата работа.

10. Комисијата е должна да обезбеди тајност на содржината на пријавите.

11. Аукцијата е јавна и на неа може да учествува претставник на претпријатието односно претприемачот – учесник во аукцијата.

12. Комисијата јавно ги отвора пливките со пријавите и доколку најде дека ги содржат сите елементи наведени во објавата, ги прогласува за исправни.

Натамошната работа на Комисијата е затворена за јавност.

Комисијата до крајот на работното време истиот ден на огласната табла на Министерството за надворешни работи го огласува редоследот на претпријатијата односно претприемачите чии пријави се исправни со следниве елементи:

- назив;
- количество на побарана стока за извоз односно увоз;

– количество на добиен контингент.

13. Контингентот или делот од контингентот се распределува според висината на понудениот износ во денари, по единица на мерка, имајќи го притоа предвид ограничувањето од точка 5, став 2, алинеја 5 од Одлуката.

Доколку повеќе учесници во аукцијата понудат ист износ, приоритет при распределбата на контингентот или делот на контингентот има оној учесник кој порано се јавил на аукцијата.

14. Учесниците во аукцијата на кои им е распределен дел на контингентот се должни најдоцна десет дена по одржаната аукција, на Комисијата да ѝ достават доказ за уплата на соодветниот износ во полза на Буџетот на Република Македонија.

Доколку некој од учесниците во аукцијата не постапи согласно одредбата од претходниот став, Комисијата го распределува контингентот на наредните учесници во аукцијата, на кои на самата аукција не им е распределен дел од контингентот, имајќи го притоа предвид редоследот од точка 15 од Одлуката.

Учесниците во аукцијата на кои им е дополнително распределен дел од контингентот, се должни најдоцна десет дена по датумот на известувањето од страна на Комисијата, да ѝ достават нејзе доказ за уплата на потребниот износ во полза на Буџетот на Република Македонија.

Доколку не се постапи согласно претходниот став од оваа точка, тој дел на контингентот гасне.

15. Доколку расположливиот контингент односно дел од контингентот не биде распределен на спроведената аукција, тој не се распределува.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

16. Министерот за надворешни работи, по потреба, ќе донесе поблиски прописи за примена на оваа одлука.

17. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.01.1995 година.

Бр. 23-161/1
16 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

51.

Врз основа на член 2-ф од Законот за посебна такса на увезени стоки („Службен весник на РМ“ број 34/92 и 70/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, број 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНА СТОКА

1. За стоки кои се увезуваат од подрачјето на Република Хрватска, и се по потекло од таа република по основ на реципроцитет, се плаќа посебна такса на увезената стока во висина од 10% од царинската основица.

2. За стоки кои се увезуваат од подрачјето на Република Словенија и се по потекло од таа република, се плаќа посебна такса на увезената стока по стапката пропишана со член 2 од Законот за посебната такса на увезените стоки.

3. Начинот на утврдување на потеклото на стоките кои се увезуваат од подрачјето на Република Хрватска и Република Словенија, се утврдува според Одлуката за начинот на утврдување на потеклото на стоката.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-2905/1
27 декември 1994 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

52.

Врз основа на член 2-д од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен весник на РМ“, број 34/92 и 70/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, број 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНА СТОКА

1. На стока која се увезува од подрачјето на СР Југославија и Босна и Херцеговина, и е по потекло од овие држави, не се плаќа посебна такса на увезена стока, по основ на реципроцитет.

2. Начинот на утврдување на потеклото на стоките кои се увезуваат од подрачјето на државите наведени во точка 1 на оваа Одлука, се утврдува според Одлуката за начинот на утврдување на потеклото на стоката.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за ослободување од плаќање на посебна такса на увезена стока („Службен весник на РМ“, број 73/92, 12/94 и 34/94).

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-2906/1
27 декември 1994 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

53.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ПОРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ

1. За стоки кои се увезуваат од подрачјето на Република Словенија и се по потекло од таа Република, се плаќа посебна давачка за порамнување на даночното оптоварување на увезените стоки, по стапка пропишана со член 2 од Законот за плаќање посебна давачка за порамнување на даночното оптоварување на увезените стоки.

2. Начинот на утврдување на потеклото на стоките кои се увезуваат од подрачјето на Република Словенија, се утврдува според Одлуката за начинот на утврдување на потеклото на стоките.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2904/1
27 декември 1994 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

54.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПРОПРАТНАТА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИ УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за определување на височината и начинот на плаќање на надоместокот на трошоците за пре-

глед и евидентирање на пропратната техничка документација при увоз на одделни производи во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 56/94), член 1 став 2 се менува и гласи:

„Трошоците од став 1 на овој член се плаќаат на следните производи:

Тарифен број од царинската тарифа (Ознака)	Н а и м е н у в а њ е
1	2
8414.51	Вентилатори за маса, за под, за сид, за прозорци, за плафон или покрив со вграден електромотор, со моќ до 125 KW
8418.10	Комбинации на фрижидери и замрзнувачи со засебни врати
8418.2	Фрижидери за домаќинство
8418.30	Замрзнувачи во форма на сандак со капацитет до 800 литри
8418.40	Замрзнувачи од вертикален тип со капацитет до 900 литри
8418.50	Други сандаци, ормани, витрини и сличен мебел за ладење или замрзнување
8422.11	Машини за миење садови за домаќинството
8450.1	Машини за перење алишта со капацитет на суви алишта до 10 кг.
8451.21	Машини за сушење со капацитет на суви алишта до 10 кг.
8451.301	Машини и преси за пеглање на конфекција и трикотажа
8451.309	Други машини и преси за пеглање
8452.10	Машини за шиене за домаќинството
8470.2	Други електронски машини за сметање
8470.30	Други машини за сметање
8470.50	Регистар каси
84.71	Машини за автоматска обработка на податоците и нивни единици, магнетни или оптички читачи, машини за препишување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место
8476.11	Автоматски машини за продажба на стоки со вграден уред за загревање и ладење
8508.10	Електромеханички дупчалки од сите видови за работа во рака со вграден електромотор
8508.20	Електромеханички пили за работа во рака со вграден електромотор
8508.80	Електромеханички друг алат за работа во рака со вграден електромотор
8509.10	Електромеханички шумкалки за домаќинство со вграден електромотор
8509.20	Електромеханички апарати за мазнење на под за домаќинство, со вграден електромотор
8509.30	Кујнски апарати за ситнење на отпадоци
8509.40	Електромеханички апарати за мелене и мешање на храна, соквници за овошје и зеленчук за домаќинство, со вграден електромотор
8509.80	Други електромеханички апарати за домаќинството со вграден електромотор
8510.10	Апарати за бричење
8510.20	Апарати за стрижење
8515.11	Лесилки и пиштолци за меко лемење
8515.3	Машини и апарати за заварување на метали со електролак

1	2
85.16	Електрични, проточни и акумулациони грејачи на вода и потопувачки грејачи, електрични апарати за греење простор, електротермички апарати за уредување коса, апарати за сушење раце, електрични пегли, други електромеханички уреди за домаќинството и електрични грејни отпорници
8517.109	Телефонски апарати
8517.302	Автоматски телефонски, телеграфски и уреди за телефонски и телеграфски пренос на податоци
8517.822	Телефакс апарат
85.19	Грамофони, со и без сопствен засилувач, касетофони и други апарати за репродукција на звук што немаат вграден уред за снимање на звук
85.20	Магнетофони и други апарати за снимање на звук, вклучувајќи и апарати со вградени уреди за репродукција на звук
85.21	Апарати за снимање и репродукција на слика, со или без вграден видео – тјунер
8527.2	Радиодифузни приемници што не можат да работат без надворешен извор на енергија, за моторни возила вклучувајќи и такви апарати што, исто така, можат да примаат радиотелефонија или радиотелеграфија
8527.90	Други апарати
85.28	Телевизиски приемници (вклучувајќи, видеомонитори и видео – проектори) со или без вградени радио приемници или апарати за снимање или репродукција на звук или слика
8529.10	Антени од сите видови
8536.61	Сијалични грла
90.07	Кинематографски камери и проектори вклучувајќи ги и оние со вградени камери за снимање или репродукција на звук
90.09	Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за контактно копирање и апарати за термичко копирање“

Член 2

По член 4 се додава нов член „4-а“, кој гласи:

„Член 4-а

Царинските служби нема да вршат царинене на стоките од член 1 став 2 од оваа одлука, за кои претпријатијата и другите правни лица немаат доставено потврда согласно член 4 од оваа одлука.“

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-41/1
16 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

55.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“, бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а служи за потребите на

Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
90.09		Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за контактно копирање и апарати за термичко копирање	
	9009.2	- Други апарати за фотокопирање	
	9009.21	-- со вградени оптички системи (фотокопир апарат тип „Канон“ 1550 А-3)	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2864/1
16 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

56.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“, бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдуваат средствата кои не се произведуваат во Република Македонија, и може да се увезат без плаќање царина, а служат за потребите на Народната банка на Република Македонија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
48.02		Непремачкана хартија и картон кои се употребуваат за пишување, печатење и други графички цели, вклучувајќи и хартија и картон за дупчени картички и ленти во ролни или листови освен хартија од Тар. број 48.01 и 48.03; рачно изработени хартии и картон;	
	4802.5	- Друга хартија и картон без содржина на влакна од дрво добиени со механичка постапка или со содржина на тие влакна до 10% маса од вкупната содржина на влакната:	
	4802.52	-- со маса од 40 до 150 г/м ²	
	4802.521	--- бездрвна печатарска	17.220 кг.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2863/1
16 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

57.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“, бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опрема која не се произведува во Република Македонија, а се увезува без плаќање царина за потребите на Народната банка на Република Македонија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина (парчиња)
1	2	3	4
84.71		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици, магнетни или оптички читачи, машини за препишување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци неспомнати или неопфатени на друго место:	
	8471.912	--- со процесор со 32 и повеќе бита	2
	8471.921	--- линиски и сериски печатачи	1
	8471.923	--- ласерски печатачи, единици за цртање (плотери), за снимање на филм или за фотокопирање	1
	8471.925	--- видео – дисплеи, повеќебојни и врз база на течни кристали	2
	8471.9261	--- со подвижни типки	2
84.73		Делови и прибор (освен покривачи куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од Тар. бр. 84.69 до 84.72:	
	8473.302	--- печатени плочи со вградени елементи	2
	8473.309	--- друго (Џе кит)	“

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-125/1
16 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

58.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“, бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија, а се увезува без плаќање царина за потребите на Народната банка на Република Македонија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
84.71		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за препишување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци неспомнати или неопфатени на друго место;	
	8471.9	- Друго;	
	8471.91	-- дигитални централни единици, испорачани посебно или како дел од систем, вклучувајќи и дигитални централни единици кои во исто куќиште имаат една или две од следните видови единици: мемофисни единици, влезни единици излезни единици;	
	8471.912	--- со процесор со 32 и повеќе бита	
		IBM RS/600 Power Station)	2 парчиња
	8471.92	-- влезни и излезни единици, испорачани посебно или како дел од систем, вклучувајќи влезни и излезни единици што во исто куќиште имаат и мемориски единици;	
	8471.925	--- видео – дисплен, повеќе бојни и врз база на течни кристали (колор монитор)	2 парчиња
	8471.926	--- комплетни електронски тастатури	
	8471.9261	-- друго;	2 парчиња
	8471.99	--- додатни единици за поврзување на сметачи и периферни уреди (4 GB 4 mm TAPE DRIVE)	1 парче
85.24		Плочи, ленти и други снимени подлоги со звучни и други слични феномени вклучувајќи и матрици и галвански отпечатоци за производите од глава 37:	
	8529.90	- Друго;	
	8529.901	--- со научен и стручен текст	
		а) (A1H Windows 1.2.5.)	2 парчиња
		б) (A1H 3.2.5. 1-2 USER)	2 парчиња
		в) (INFOEXPLORER EXTENSION)	2 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2836/1
16 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

59.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“, бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опрема која не се произведува во Република Македонија, а се увезува без

плаќање царина за потребите на Министерството за здравство, и тоа во наведените количини:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
39.26		Други производи од пластични маси и производи од други материјали од Тар. бр. 39.01 до 39.14;	
	3926.90	- Друго;	
	3926.909	--- друго	
		а) касети магазин октугол	2 парчиња
		б) рамки за дијапозитиви пак. по 200	10 парчиња
90.08		Проектори на слики, освен кинематографски, фотографски апарати (освен кинематографски) за зголемување и намалување:	
	9008.10	- Проектори на дијапозитиви	
		а) Диапроектор Кодак екстра про 5000	1 парче
		б) ЕПИЛУКС директен презентар	1 парче
		в) Проектор за фолии	1 парче
	9008.90	- Делови и прибор	
		а) објектив 3,5/100-200 мм	1 парче
		б) далечински управувач	1 парче
		в) проекционен тролеј	1 парче
		г) додаток за автоматско уфрлување на 30 листа	1 парче
		д) ласерски покажувач	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2917/1
16 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

60.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на РМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90, 28/91 и 83/92) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

НАРЕДБА

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ ВО 1995 ГОДИНА

I

Според одредбите на оваа Наредба во 1995 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за спречување, откривање (дијагностицирање) и сузбивање на следните заразни и паразитски болести:

1. Антракс – црн припт, бедреница
2. Атипична чума кај живината
3. Аујецкиева болест
4. Белодробна стронгилоза кај овците и желудечно-црвена стронгилоза кај говедата и овците
5. Беснило
6. Бруцелоза
7. Гангренозно воспаление на вимето кај овците
8. Генитална кампилобактериоза
9. Ензоотска леукоза кај говедата
10. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагњиката

11. Ехинококоза
12. Инфективна анемија кај коњите
13. Инфективен бронхит кај живината
14. Метилавост
15. Класична чума кај свињите
16. Краста
17. Лептоспироза
18. Заразно пресушување на вимето кај кравите
19. Инфективен бовин ринотрахеит - инфективен
пустуларен вулвовагинит (ИБР/ИПВ)
20. Заразна кривотница кај овците
21. Заразни и паразитски болести на пчелите
22. Заразни и паразитски болести на рибите
23. Пироплазмоза
24. Тифус и салмонелоза кај пернатата живина
25. Трихомонијаза
26. Туберкулоза
27. Црвеница (црвен ветар) кај свињите
28. Шушкавец

Мерки за спречување, откривање и сузбивање на други заразни и паразитски болести кај животните утврдени со Законот за здравствената заштита на животните („Сл. весник на РМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90, 28/91 и 83/92) и Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 43/86 и 53/91 и „Сл. весник на РМ“ бр. 83/92) кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, ќе се преземат доколку тие се појават или постои опасност да се појават.

II

МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, ОТКРИВАЊЕ И ДИЈАГНОСТИЧКО ИСПИТУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ

1. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот превентивна вакцинација на говедата, овците, козите и коњите против антраксот ќе се изврши во периодот од 1 април до 31 мај 1995 година според упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на антраксот се подразбира подрачјето во кое во последните 20 години е установен антракс.

Животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Превентивната вакцинација на говедата, овците, козите и коњите против антраксот ќе се изврши во сите претпријатија што се занимаваат со сточарство и се снабдуваат со фураж еднадвор, ако фуражот потекнува од дистрикт на антраксот, односно кога не се знае неговото потекло.

Заради сузбивање и искоренување на антраксот кај животните се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на бедреницата кај животните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88).

2. Атипична чума кај живината

Превентивна вакцинација на живината против атипичната чума (Њукастл-болест) задолжително ќе се врши на целата територија на Републиката два пати годишно, според планот на ветеринарната станица.

Вакцинацијата ќе се врши од 1 март до 31 мај 1995 година прв пат, и од 1 септември до 30 ноември 1995 година втор пат со мезогени или лентогени „Ла сота“

соеви на вирусот и тоа парентерално, окулоназално или со распришување - спреј апликација (ако постојат услови за тоа).

Во населените места што се граничат со живинарски фарми, ќе се изврши трикратна вакцинација со лентогени соеви.

Пернатата живина и пернатата дивеч во претпријатијата со организирано интензивно производство, мораат да се вакцинираат против атипичната чума кај живината, периодично и континуирано, според возраста на живината, така да се обезбеди солиден, траен имунитет.

Успехот на вакцинацијата се контролира со серолошко испитување кое е составен дел на имунопрофиласката.

Заради сузбивање и искоренувањето на Њукастл-болест кај перната живина, ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на Њукастл-болест, кај пернатата живина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88).

3. Ауејцкиева болест

Во 1995 година ќе се изврши вакцинација против Ауејцкиевата болест на сите свињи и прасиња во приватните и општествените свињарски фарми во кои оваа болест била утврдена во 1994 година и порано, како и во свињарските фарми каде ќе биде утврдена во 1995 година. Вакцинацијата на мајките мора да се изврши најмалку 14 дена пред прасењето.

4. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и козите

Од сите стада говеда и овци во општествените претпријатија како и од сите стада овци и говеда кај индивидуалните сточари во населените места во кои постои сомнение дека овците и говедата се заразни со белодробна стронгилоза, односно со желудечно-цревни паразити ќе се зема материјал за лабораториско испитување.

Заради сузбивање и искоренување на овие паразитски (инвазиони) болести ќе се преземат соодветни ветеринарно-санитарни мерки.

5. Беснило

Превентивна вакцинација против беснилото на кучињата постари од 4 месеци ќе се изврши на целата територија на Републиката во периодот од 3 јануари до 31 март 1995 година.

Вакцинација ќе се врши со антирабична вакцина регистрирана за употреба во Република Македонија.

Кучињата од племенити раси и мачки можат да се вакцинираат со инактивирана вакцина.

Кучињата кои до 31 март 1995 година немаат 4 месеци возраст односно кучињата кои во текот на годината ќе достигнат возраст од 4 месеци и новонабавените кучиња кои не се порано вакцинирани мораат да се вакцинираат против беснило во текот на четринаесет дена од денот кога ќе ја достигнат пропишаната возраст.

Заради сузбивање на беснилото кај животните ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на беснилото кај животните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88).

6. Бруцелоза

а) Говеда

Од сите крави, јуници, јунчиња и бикови во претпријатијата во општествена сопственост, што се занимаваат со одгледување и гоене на говеда, еднаш годишно, во периодот од 1 февруари до 31 мај 1995 година, мора да се земе крв за преглед на бруцелоза со серолошка постапка.

Крв од бикови, кои се користат за производство на семе за вештачко осеменување и природен припуст, мора два пати годишно да се прегледа на бруцелоза.

Во 1995 година ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од сите крави, јуници, јунчиња и бикови на индивидуалните сточари во општината, според планот на ветеринарната станица.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1995 година ќе се земе крв од 1/2 од вкупниот број на животни од став 3 на оваа точка, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1995 година од втората половина од преостанатите животни.

Земањето на крв за преглед на бруцелоза од говедата што се гојат ќе се изврши на почетокот на гоњето.

Ветеринарните лекари се должни при секое пометнување (абортус) на крави и јуници, да достават крв за лабораториско испитување.

б) свињи

Сите приплодни свињи во претпријатијата во општествена сопственост мораат еднаш годишно да се прегледаат на бруцелоза. Испитувањето ќе се изврши од крајот на мај 1995 година. Крвта од назимки се прегледува пред почетокот на нивното користење за приплод (припуст).

Крв од нерези, кои се користат за производство на семе за вештачко осеменување и природен припуст, мора два пати годишно да биде прегледана на бруцелоза. Еден од прегледите е пред вклучување на нерезите во приплод.

в) Овци и кози

Во период од 1 март до 30 јуни и од 1 септември до 30 октомври 1995 година ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од сите овци и кози постари од 3 месеци во населените места во општините.

Сите овци и кози постари од три месеци во претпријатијата во општествената сопственост и кај индивидуалните сточари, кои одат од зимско на летно напасување, од една во друга општина од еден во друг атар на истата општина, мораат да бидат испитани на бруцелоза 100%, што се докажува со уверението за здравствената состојба во кое се внесуваат податоците за бројот на серолошки испитаните животни, денот и резултатите од испитувањето, називот на ветеринарната организација што го извршила испитувањето и бројот на ушната маркица.

Пред испитувањето овците и козите мора да бидат трајно обележани со ушни маркици.

Ако во стадото овци и кози се утврди бруцелоза во поголем обем или ако болеста се појави во ограничени размери или ако при три едноподно испитувања има позитивни животни, серолошки негативните животни кои потекнуваат од позитивните стада, по претходно прибавеното мислење од Републичката управа за ветеринарство ќе се испратат на колење.

Пред употреба млекото треба задолжително да се пастеризира.

Се забранува употреба и продавање за јавна потрошувачка на пресно бело сирење. Ова сирење може да се пушти во промет откако ќе престои 3 месеци во склад заради ферментацијата и бактериолошки се испита.

Од сите нововнесени говеда, овци, кози и свињи за приплод и гоњење во Републиката, задолжително ќе се земе крв за преглед на бруцелоза најкасно до десетиот ден од денот на нивното внесување.

Заради сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата, овците, козите и свињите ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата, овците, козите и свињите („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 34/89).

7. Гангренозно воспаление на вимето кај овците

Од овци, болни односно сомнителни на гангренозно воспаление на вимето, ќе се земе материјал за лабораториско испитување и врз основа на резултатот од испитувањето ќе се применат соодветни ветеринарно санитарните мерки.

8. Генитална кампилобактериоза

Брис или препуциален испирок од бикови кои се користат за производство на семе за вештачко осеменување, мора најмалку еднаш годишно, најкасно до 31 мај 1995 година, лабораториски да се испита на кампилобактериоза. Биковите кои се користат за природен јавен припуст, мораат два пати годишно да се испитаат на генитална кампилобактериоза. Првиот преглед мора да се изврши пред нивното користење за приплод односно користење на нивното семе за вештачко осеменување.

9. Ензоотска леукоза кај говедата

На дијагностичко испитување на ензоотска леукоза подлежат говедата што наполниле шест месеци од животот.

Дијагностичко испитување на приплодните говеда во општествена сопственост се врши еднаш годишно. Земената крв од говедата за преглед на бруцелоза кај индивидуалните сточари, од точка 6 под а) став 3 од оваа наредба лабораториски ќе се испита и на ензоотска леукоза.

Заради сузбивање и искоренување на ензоотската леукоза кај говедата, ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на ензоотската леукоза кај говедата („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 39/89).

Секое новооткриено леукозно говедо се испраќа на принудно колење.

10. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Во населените места и во општествените овчарски фарми, каде во последните пет години (1989 – 1994) е утврдена ентеротоксемијата кај овците и заразниот пролив кај јагнињата, како и во подрачјата и фармите во кои оваа болест ќе биде установена во текот на 1995 година ќе се изврши вакцинација на овците и јагнињата со адекватна вакцина.

11. Ехинококоза

При вакцинација на кучиња против беснило ќе се изврши дехелминтизација против *Echinococcus granulosus* со средство кое со еднокртна или двократна апликација убива зрели и развојни форми на паразитот.

Во загрозените подрачја и кај овчарските кучиња, заради ерадикација на ехинококоза, во зимскиот период ќе се изврши триктарна дехелминтизација на кучињата. Втората дехелминтизација ќе се изврши 4 – 6 недели по првата а третата 4 – 6 недели по втората дехелминтизација.

Заради спречување на дисеминацијата на јајцата од паразитите, се обврзуваат сопствениците, најмалку 48 часа по третирањето, да ги држат своите кучиња во ограден простор, а нивниот феќес нештетно да го отстранат.

12. Инфективна анемија кај коњите

Заради утврдување на инфективната анемија кај коњите, во текот на 1995 година ќе се земе крв од една петтина (20%) од сите коњи во општината, во населените места, според планот што ќе го изготви ветеринарната станица.

По исклучок од одредбите од став 1 на оваа точка, преглед по крвта на коњите мора да се врши еднаш годишно во претпријатијата, за одгледување на коњи, приплодни и спортски ергели, во пастуварници, коњички клубови, шумски и други работилишта, од сите пастуви пред нивното лиценцирање и во сите запати каде што има повеќе од 10 коњи.

За природен припуст ќе се користат само лиценцирани пастуви кои не се информирани со инфективна анемија кај копитарите, што се докажува со потврда за извршено дијагностичко испитување.

Утврдување, сузбивање и искоренување на инфективната анемија кај копитарите, ќе се врши согласно Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на инфективната анемија кај коњите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88).

13. Инфективен бронхит кај живината

Во сите претпријатија што се занимаваат со живинарство, во 1995 година ќе се изврши запититна вакцинација на подмладокот против инфективниот бронхит, според технолошкиот процес и упатството на производителот на вакцината.

14. Метилавост

Во сите населени места и општествените претпријатија што се занимаваат со сточарство, во кои со лабораториско испитување ќе се утврди метилавост кај овците и говедата, ќе се изврши најмалку двократно третирање против метилавост. Првото третирање ќе се изврши во текот на пролетта, а второто во текот на есента 1995 година, според планот на ветеринарната станица и ветеринарните служби во претпријатието што се занимаваат со сточарството.

15. Класична чума кај свињите

Поради неповолната епизоотиолошка состојба, задолжително ќе се врши превентивна вакцинација против класичната чума кај свињите на целата територија на Републиката.

Вакцинација на сите свињи постари од 45 дена кај приватните производители ќе се врши 2 пати годишно и тоа во периодот март-април и септември-октомври, а вакцинацијата на приновениот подмладок, назимките, маториците и нерезите, кога ќе ги исполнат условите, наведени во упатството на вакцината која се употребува.

Вакцинацијата на свињите во општествените свињарски фарми и приватните свињарски фарми каде има повеќе од 10 свињи ќе се врши периодично и континуирано, според технолошкиот процес и упатството на производителот на вакцината, така да се обезбеди траен имунитет.

Заради сузбивање и искоренување на класичната чума кај свињите ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на класичната чума кај свињите („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/88).

16. Краста кај животните

Во населените места и во општествените овчарски фарми, во кои крастата кај овците била утврдена во 1994 година, најдоцна до крајот на април 1995 година, ќе се изврши паразитолошко преглед на овците.

Паразитолошко испитување на заразеност на овците и другите домашни животни со краста ќе се врши и во сите сомнителни случаи.

Заради сузбивање и искоренување на крастата на домашните животни ќе се преземат соодветни ветеринарно-санитарни мерки.

17. Лептоспироза

На дијагностичко испитување на лептоспироза подлежат најмалку еднаш годишно приплодни говеда, при-

плодни свињи и приплодни коњи во општествена сопственост.

Приплодни говеда, приплодни свињи и приплодни коњи кај индивидуалните сточари подлежат на дијагностичко испитување на лептоспироза најмалку еднаш во три години.

Во 1995 година ќе се зема крв за преглед на лептоспироза од една третина од приплодни говеда, приплодни свињи и приплодни коњи во општината, во населените места, според планот на ветеринарната станица.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1995 година ќе се зема крв најмалку од 1/2 од вкупниот број на приплодни говеда, свињи и коњи од став 3 на оваа точка а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1995 година од втората половина.

Заради сузбивање и искоренување на лептоспироза кај животните, ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на лептоспирозата кај животните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88).

18. Заразна пресушување на вимето кај кравите

Во текот на 1995 година ќе се изврши, во растојание од околу 6 месеци, еднократен теренски преглед на пореметување на секрецијата на вимето и еднократен лабораториски преглед на млекото на заразното пресушување на вимето, од сите крави во претпријатијата што се занимаваат со сточарство како и еднократен лабораториски преглед на млекото од сите крави кај индивидуалните сточари кои продаваат млеко за јавна потрошувачка.

19. Инфективен бовин ринотрахеит инфективен пустиларен вулвовагинитис (ИБР/ИПВ)

На дијагностичко испитување на ИБР/ИПВ подлежат еднаш годишно, центарот за вештачко осеменување, сите центри за тестирање на приплодни бикови (тестни станици) и објекти за репродукција (фарми).

Во центарот за вештачко осеменување, испитувањата на ИБР/ИПВ на сите приплодни ќе се изврши до крајот на мај 1995 година. Семето од секој приплодник ќе се испитува најмалку еднаш во три месеци.

Во објектите за репродукција (фармите) до крајот на мај 1995 година, ќе се земе крв од најмалку 20% од вкупниот број на животни за испитување на ИБР/ИПВ.

Заради сузбивање и искоренување на ИБР/ИПВ ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на инфективен бовин ринотрахеит – инфективен пустиларен вулвовагинит („Службен лист на СФРЈ“ бр. 63/89).

20. Заразна кривотница кај овците

Превентивна вакцинација на овците против заразната кривотница ќе се врши во населените места и во општествените овчарски фарми, што се сметаат за загрозени од оваа заразна болест.

21. Заразни и паразитски болести на пчелите

Во периодот до 30 јуни 1995 година ќе се изврши преглед на заразни и паразитски болести кај пчелите (Американска чума на пчелино легло, акароза, ноземоза, и варооза), на сите кошници (сандаци) пчели, во претпријатијата што се занимаваат со пчеларство и кај индивидуалните пчелари, во места каде постои индикација или сомневање на заразни односно паразитски болести кај пчелите.

Контролно дијагностичко испитување на американската чума на пчелното легло во сите пчеларници во кои е утврдена таа зараза, ќе се изврши во септември или октомври.

На дијагностичко испитување на акароза, ноземоза и варооза подлежат еднаш годишно, до крајот на април

1995 година сите пчеларници од кои се пуштаат во промет пчелни заедници и пчелни заедници за одгледување на матици.

Заради сузбивање и искоренување на заразни болести на пчелите, ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на заразни болести и пчелите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88).

22. Заразни и паразитски болести на рибите

Во текот на 1995 година ќе се извршат најмалку два прегледи на риби од вештачки рибници и вештачки езера, а при сомневање на појава на заразни паразитски болести на рибите, ќе се земе и испрати материјал на лабораториско испитување.

Одгледувалиштата на пастрмки најмалку два пати годишно подлежат на дијагностичко испитување на фурункулоза кај пастрмките. Мострите за лабораториски испитувања се земат така што едно земање на мострите да се изврши во лето – кога температурата на водата е највисока, а друго во време на мрестењето на пастрмките.

Во летниот период, од секоја категорија пастрмки (освен матици) во одгледувалиштето се зема мостра од 30 живи пастрмки со послаба – кондиција, фатени покрај испустот на базенот, а во сезоната на мрестот мострата ја сочинуваат 10 измрестени матици.

Во рибниците за производство на пастрмки ќе се изврши:

- клиничко и лабораториско испитување на подмладокот до 3 месеци старост и пастрмките постари од три месеци на вртичавост (брливост) кај пастрмките;

- во периодот март-април, вирусолошко испитување на подмладокот а во декември испитување на матичното јато, (пастрмки матици) на вирусна хеморагична септикемија кај пастрмките;

- лабораториско (вирусолошко) испитување на подмладокот, во јуни, а матичното јато во декември на појавата на заразната некроза на панкреасот кај пастрмките.

Во сите рибници за производство на крап, во периодот март-април 1995 година, ќе се изврши преглед на здравствената состојба на рибите, заради откривање на појава на пролетната виремија кај крапот (ПВК), а во септември ќе се испитаат на присутноста на антитела на ПВК во матичното јато.

Сузбивање и искоренување на фурункулозата кај пастрмката ќе се врши согласно Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на фурункулозата кај пастрмките („Сл. лист на СФРЈ“ број 72/91).

Сузбивање и искоренување на вртичавоста (брливоста) кај пастрмките ќе се врши согласно Правилникот за мерките за спречување и искоренување на вртичавоста кај пастрмките („Службен лист на СФРЈ“ бр. 72/91).

23. Пироплазмоза

Во периодот од 1 април до 30 септември 1995 година во подрачјата загроени од приплазмоза, ќе се изврши најмалку двократно капеење со противкрлежни средства на овците и говедата и на сите новонабавени говеда и овци.

24. Туфус и салмонелоза кај пернатата живина

Дијагностичко испитување на тифус кај живината, во јатата на пернатата живина, во 1995 година ќе се врши согласно член 4, 5, 6 и 7 од Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на тифусот кај пернатата живина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88).

Дијагностичко испитување на салмонелоза кај живината, во јатата на пернатата живина, во 1995 година ќе се врши согласно член 4 од Правилникот за мерките за

сузбивање и искоренување на салмонелоза кај пернатата живина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88).

25. Трихомонијаза

Биковите кои се користат за природен јавен припуст, мораат најмалку два пати во текот на 1995 година, лабораториски да се испитаат на трихомонијаза.

Во центарот за вештачко осеменување, биковите кои се користат за добивање на семе за вештачко осеменување, мораат најмалку еднаш годишно да се испитаат на трихомонијаза.

Првиот преглед мора да се изврши пред нивното користење за природен припуст, односно за добивање на семе за вештачко осеменување.

26. Туберкулоза

а) Говеда

За дијагностичко испитување на говедата на туберкулоза подлежат сите говеда што наполниле 3 месеци.

Во претпријатијата што е занимаваат со одгледување на гоње на говеда, ќе се изврши еднакратна туберкулинизација во периодот од 1 февруари до 31 мај 1995 година.

Дијагностичко испитување на говедата кај индивидуалните сточари се врши еднаш годишно ако тие говеда се наоѓаат кај сточарите кои ставаат во промет млеко и млечни производи за исхрана на луѓето.

Ако производителите не стават во промет млеко и млечни производи, ќе се врши туберкулинизација еднаш во три години, односно ќе се врши еднакратна туберкулинизација на една третина на говедата кај индивидуалните сточари во општината, во населените места, според планот на ветеринарната станица.

Дијагностичко испитување на туберкулоза на говедата од став 3 и 4 од оваа точка ќе се врши во периодот од 1 февруари до 30 јуни и од 1 септември до 30 ноември 1995 година.

За обновување на матичното стадо можат да се користат говедата кои претходно биле туберкулинизирани и дале негативен резултат на туберкулоза.

б) Свињи

Дијагностичко испитување на свињи на туберкулоза се врши со метод на симултана интрадермална туберкулинизација, со авијарен и бовин стандарден туберкулин.

Туберкулинизација на сите приплодни свињи и свињите за приплод наменети за продажба, со наполнети четири месеци, се врши еднаш годишно најкасно до крајот на октомври 1995 година.

Заради сузбивање и искоренување на туберкулозата кај говедата и свињите ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај животните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/89 и 53/90).

27. Црвеница (црвен ветер) кај свињите

Превентивна вакцинација на свињите против црвеницата, во зависност од епизоотиолошката состојба, ќе се врши во населените места и во општествените свињарски фарми што се сметаат за загроени од оваа заразна болест.

28. Шушкавец

Во сите дистрикти на шушкавецот (подрачјето во кое во последните 5 години е установен шушкавец) превентивна вакцинација на говедата ќе се изврши во периодот од 1 април до 31 мај 1995 година според упатството на производителот на вакцината.

Животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација како и подмладокот кој ќе се принови подоцна, допол-

нително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Превентивна вакцинација на говедата против пуш-кавецот ќе се изврши во сите претпријатија што се занимаваат со сточарство и се снабдуваат со фураж однадвор ако фуражот потекнува од дистрикт на пуш-кавецот, односно кога не се знае неговото потекло.

Заради сузбивањето и искоренувањето на пуш-кавецот се применуваат соодветни ветеринарно санитарни мерки.

III

Утврдувањето на болестите од дел I на оваа Наредба, со исклучок на туберкулозата, се врши врз основа на лабораториски наод во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации во земјата.

IV

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1995 година.

Број 11-9981/1
23 декември 1994 година
Скопје

Министер за
земјоделство, шумарство
и водостопанство,
д-р Иван Ангелов, с.р.

61.

Врз основа на членовите 1, 2, 5, 9, 12, 16 и 17 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“, бр. 40/87), член 1 од Законот за изменување на Законот за републичките награди („Сл. весник на СРМ“, бр. 38/89) и членовите 6, 7, 8, 9, 21 и 23 од Правилникот за работа на Одборот за доделување на наградите „Климент Охридски“, Одборот за наградата „Климент Охридски“, на седницата одржана на 1 декември 1994 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО 1994 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО КУЛТУРАТА, УМЕТНОСТА И ОБРАЗОВАНИЕТО

I. За особено значајни остварувања постигнати во културата, уметноста и образованието наградата се доделува на:

А. ПОЕДИНЦИ

1. Тамара Арсовска, публицист од Скопје, за постигања во областа на културата,

2. Тодор Димитровски, научен советник (во пензија) при Институтот за македонски јазик во Скопје, за постигања во областа на образованието и културата,

3. Д-р Никола Петров, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје, за постигања во областа на образованието,

4. Мајда Тушар, актер во Драмскиот театар од Скопје, за постигања во областа на уметноста.

Б. ОРГАНИЗАЦИИ

1. Гимназијата „Јосип Броз Тито“ од Скопје за постигања во образованието,

2. Основното училиште „Браќа Миладиновци“ од Куманово за постигања во образованието.

II. На наградените им се доделува:

– на поединец: диплома и паричен износ во висина од 5 (пет) просечни лични доходи исплатени во стопанството на Република Македонија во месеците IX, X, и XI.1994 година;

– на организација: диплома и плакета.

III. Согласно со член 15 од Законот за републичките награди оваа одлука да се објави во „Службен весник на Република Македонија“, а преку печатот и другите средства за јавно информирање најдоцна до 7.XII.1994 година.

Бр.31-3798/25
5 декември 1994 година
Скопје

Претседател на Одборот,
проф.д-р. Бојан Монтирајков, с.р.

62.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 29 декември 1994 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за утврдување на општ интерес и определување на локацијата за изградба на индивидуални станбени објекти во село Селце, донесена од Собранието на Општината Тетово на 22 февруари 1994 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесената иницијатива на Претпријатието за стопанисување со шуми „Лешница“ во Тетово, со Решение У.бр. 107/94 од 16 ноември 1994 година, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање.

4. На седницата Судот утврди дека оспорената одлука е донесена врз основа на член 16 од Законот за експропријација и член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање. Со одлуката се утврдува општ интерес и се определува локација за изградба на индивидуални станбени објекти во село Селце на КП. 2144 на местото викано „Лас“ во КО Селце која има 18.068 м².

5. Според член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85, 18/89 и 38/90) за населените места и надвор од нив за кои не е донесен просторен или урбанистички план или донесениот план не содржи елементи за утврдување услови за градба, локација за изградба на јавни, општествени односно стопански објекти може да се издаде врз основа на посебен акт на Владата на Република Македонија, односно општ акт на собранието на општината за објекти од општинско значење.

Општиот акт од став 1 на овој член се донесува по претходно издадена согласност од републички орган на управата надлежен за работите на урбанизмот и земјоделството.

Од изнесената законска одредба произлегува дека собранието на општината за местата за кои не е донесен просторен или урбанистички план може да донесува општ акт со кој се утврдуваат условите за издавање на локација за изградба на јавни, општествени односно стопански објекти од општинско значење, на кој акт е потребно да биде дадена претходна согласност од надлежниот орган.

6. Со оглед на тоа што во конкретниов случај врз основа на член 16 од Законот за експропријација чија одредба е укината и врз основа на член 54 од Законот за просторното и урбанистичко планирање е издадена локација за изградба на индивидуални објекти, кои об-

јекти не можат да се подведат под категоријата јавни општествени односно стопански објекти, и со оглед на тоа што на оспорената одлука не е дадена претходна согласност од републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот и земјоделството, Судот утврди дека оспорената одлука не е во согласност со законот.

7. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 107/94
16 ноември 1994 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија,
д-р Јован Проевски, с. р.

63.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 29 декември 1994 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 11 од Одлуката за организирање на Работната организација за градски сообраќај „Скопје“ како јавно претпријатие, во делот што се однесува на овластувањето на Собранието на град Скопје да дава согласност на именувањето и разрешувањето на рабoтoвoднoиoт орган и на одлуките со кои се воведуваат материјални обврски за корисниците на комуналните услуги, донесена од Собранието на град Скопје на 5 декември 1989 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијативата на Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“ од Скопје, со решение У. бр. 76/94 од 9 ноември 1994 година поведе постапка за оценување законитоста на членот 11 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, во делот што се однесува на овластувањето на Собранието на град Скопје да дава согласност на именувањето и разрешувањето на рабoтoвoднoиoт орган и на одлуките на комуналните услуги, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Законот за претпријатијата и со Законот за работењето и управувањето на организациите на здружениот труд што вршат комунални дејности од посебен општествен интерес.

4. На седницата Судот утврди дека согласно оспорениот член 11, Собранието на град Скопје дава согласност на Статутот на јавното претпријатие; именувањето и разрешувањето на рабoтoвoднoиoт орган, проширувањата на дејноста на јавното претпријатие и одлуките со кои се воведуваат материјални обврски за корисниците на комуналните услуги.

5. Според член 54 став 1 од Законот за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 77/88, 40/89, 46/90 и 61/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/93), работничкиот совет на општественото претпријатие, на предлог од конкурсната комисија составена од работници на општественото претпријатие го именува директорот врз основа на јавен конкурс.

Согласно член 24-б од Законот за претпријатијата, одредбите на овој закон за претпријатијата во општествена, мешовита односно приватна сопственост се применуваат и на јавните претпријатија.

Со членот 9 од Законот за работењето и управувањето на организациите на здружениот труд што вршат комунални дејности од посебен општествен интерес е уредено дека претставниците на општествената заедница учествуваат во одлучувањето за основните намени за користење на средствата, програмите за развој и основните услови за здобивање на доходот и работењето, именувањето и разрешувањето на рабoтoвoднoиoт органи; како и во донесувањето на статутот, финансискиот план и за статусните промени.

Согласно членот 11 од овој закон, собранието на општината дава согласност на самоуправната спогодба за здружување во работна организација, на одредбите од статутот што се од значење за остварување на посебниот општествен интерес, на програмите за развој на комуналните организации, на програмите за изградба на комуналните објекти и уреди и на други општи акти.

Според членот 2 на Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89), организациите на здружениот труд и другите правни лица (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените слободно според условите на пазарот.

Од изнесеното произлегува дека согласно законот, посебниот општествен интерес се остварува со учество на претставници на општествено-политичките заедници во органите на претпријатијата кога тие одлучуваат за одредени прашања меѓу кои се и именувањето и разрешувањето на рабoтoвoднoиoт орган, донесувањето на статутот и за статусните промени во претпријатието.

Исто така, со закон е утврдено на кои општи акти на комуналните организации собранието на општината дава согласност од што произлегува дека собранието на општината односно на градот не е овластено да дава согласност на одлуката за именување и разрешување на директорот како ни согласност на одлуките со кои се воведуваат материјални обврски за корисниците на комуналните услуги. Со закон е утврдено и дека претпријатијата ги формираат цените слободно според условите на пазарот.

Со оглед на тоа што со оспорениот дел од член 11 од Одлуката е пропишано Собранието на град Скопје да дава согласност на одлуката за именување и разрешување на рабoтoвoднoиoт орган како и согласност на одлуките со кои се воведуваат материјални обврски за корисниците на комуналните услуги, Судот оцени дека тој не е во согласност со означените законски одредби.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 76/94
29 декември 1994 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија,
д-р Јован Проевски, с. р.

64.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 29 декември 1994 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 23 став 2 точка 1 од Правилникот за условите и начинот на решавање на станбените прашања на вработените во Министерството за

одбрана, воените старешини и граѓанските лица на служба во Армијата на Република Македонија, донесен од министерот за одбрана на 22 февруари 1993 година, во делот кој гласи: „Ако нема стан во лична сопственост, во сопственост на брачниот другар или на малолетен член од семејството на територијата на Републиката“.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У.бр.149/94 од 14 октомври 1994 година, поведе постапка за оценување законитоста на оспорените одредби од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со член 11 став 3 и член 13 од Законот за станбените односи.

4. Судот на седницата утврди дека во член 23 од Правилникот се утврдени општите услови за доделување на станови за купопродажба. Во оспорениот став 2 точка 1 на член 23 од Правилникот е предвидено дека стан со обврска за купопродажба може да се додели на лице кое, покрај другото, нема на користење стан со станарско право, ако нема стан во лична сопственост, во сопственост на брачниот другар или на малолетен член на семејството на територијата на Републиката, доколку во таква ситуација не се довел по своја волја (подарок, продал стан и слично).

5. Во член 11 став 1 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75, 27/86, 48/88, 11/91 и 62/93) е предвидено дека граѓанинот може да има станарско право само на еден стан, а како користење на повеќе од еден стан, според став 3 на овој член, се смета ако носителот на станарското право, односно член на неговото семејство има истовремено во местото на живеење и стан во сопственост врз кој не постои станарско право на друго лице.

Во член 13 од Законот, е предвидено дека носителот на станарско право, неговиот брачен другар или малолетните членови на неговото семејно домаќинство имаат или се здобијат со семејна станбена зграда или стан во сопственост во местото на живеење што одговара на потребите на носителот на станарското право и на потребите на членовите на неговото семејно домаќинство кои заедно со него живеат, должен е во рок од 60 дена од денот на добивањето или испразнувањето на семејната станбена зграда или стан во сопственост, со сите корисници на станот да се иссели од станот што го користи врз основа на договор за користење на стан.

Од наведените законски одредби произлегува дека станарско право на стан во општествена сопственост може да се стекне само на еден стан, што значи дека истовремено не може да се стекне станарско право на два стана во општествена сопственост, независно од тоа дали станот што се користи е соодветен или не и дали се наоѓа во местото на живеење или во друго место.

Меѓутоа, како користење на повеќе од еден стан се смета и ако лицето има стан во сопственост, врз кој не постои право на станарско право на друго лице, но во ваков случај станот мора да се наоѓа во местото на живеење, што значи ако носителот на станарското право и другите лица од семејното домаќинство имаат стан во сопственост надвор од местото на живеење, тогаш би можеле да се стекнат со станарско право на стан во општествена сопственост.

Во член 15 од законот е уредено прашањето за стекнување на станарско право на стан во општествена сопственост во случај на поседување на кука или стан кои сезонски и повремено се користат за одмор и закрепнување, при што во став 1 е предвидено дека не може да стекне станарско право лице што поседува ваква кука или стан, независно од тоа дали се наоѓа во местото на живеење или надвор од него. Во став 2 е предвидено лице што веќе е носител на станарско

право, а има еден стан или семејна станбена зграда што повремено ги користи за одмор и закрепнување и доколку се стекне со уште еден таков стан односно семејна станбена зграда, е должен да се иссели од општествениот стан.

Од изнесеното произлегува дека законот уредува две различни ситуации кога лицето има во сопственост стан за живеење и кога има во сопственост стан за одмор и закрепнување. Притоа, Судот смета дека е фактичко прашање што е стан за одмор и закрепнување и друг стан, кое прашање треба да го ценат надлежните органи при распределбата на станови во секој конкретен случај.

Во означените одредби од Правилникот на истовестен начин е уредено прашањето за стекнување на станарското право, независно од тоа дали лицето поседува стан за живеење или стан за одмор и закрепнување, поради што Судот оцени дека тие не се во согласност со член 11 став 3 и со член 13 од Законот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр.149/94
29 декември 1994 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија
д-р Јован Проевски, с.р.

65.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 29 декември 1994 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 4 став 2 од Одлуката за прибавување средства од граѓани, донесена од Работничкиот совет на Акционерското друштво „Графичар“ во Титов Велес на 1 септември 1990 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во означеното претпријатие на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијативата на Снежана Скорнијева од Титов Велес, со Решение У.бр.172/94 од 16 ноември 1994 година поведе постапка за оценување законитоста на одредбата на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со одредбите од Законот за прибавување средства од граѓаните за проширување на материјалната основа на организациите на здружен труд.

4. На седницата Судот утврди дека со Одлуката се определува Претпријатието да прибавува средства од граѓани кои би можеле да се вработат на точно утврдени работни места – монтажери, ретушери, програмери слагачи, дизајнер и офсет машинисти (член 1), ако исполнуваат определени услови предвидени за тие работни места (член 2) и ако вложат потребен износ на парични средства (член 3), при што засновањето на работниот однос е на неопределено време (член 5). Понатаму, Претпријатието има обврска вложените парични средства да ги врати на граѓанинот по протек од 3 години од нивното вложување во четири еднакви тримесечни рати (член 4 став 1), со тоа што на тие средства Претпријатието има обврска да плаќа камата од 16% годишно односно камата како на влог орочен на една година (член 4 став 2). Наведените и други права и

обврски помеѓу Претпријатието и граѓанинот во врска со прибавувањето парични средства се уредуваат со посебен договор (член 6).

5. Во член 9 од Законот за прибавување средства од граѓани за проширување на материјалната основа на организациите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/86) се определува дека граѓанинот има право, покрај враќање на паричните средства, и на надомест на средствата, кој, според член 10 од Законот, може да биде во форма на камата со променлив или непроменлив процент, ако организацијата не презема обврска за засновање на работен однос со граѓанинот и членовите на неговото семејство.

Од означените законски одредби произлегува дека граѓанинот кој вложил парични средства во претпријатие заради вработување, има право, покрај враќањето на средствата, и на камата во ситуација ако не биде вработен, но не и ако биде вработен по тој основ.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба од Одлуката се определува Претпријатието, покрај враќањето на парите после определено време, да плаќа камата на паричните средства од граѓаните прибавени заради нивното вработување, во ситуација кога граѓаните ги вработува на неопределено време, Судот утврди дека со оспорената одредба се уредуваат односи на поинаков начин од пропишаниот со Законот, поради што одлучи како во точката 1 од дваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Чунов.

У.бр.172/94
29 декември 1994 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ МИНИМУМ НА ОБЕМОТ И СОДРЖИНАТА НА МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО ПО ОСНОВА НА ИНВАЛИДНОСТ *

Образец бр. 3

Назив на здравствената установа

Надлежен лекар

Матичен број на граѓанинот

Број на здравствениот картон

Место

Датум

ПРЕДЛОГ ЗА МЕДИЦИНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ

со наод и мислење за здравствената состојба и за работната способност на осигуреникот

ОСИГУРЕНИКОТ СЕ УПАТУВА НА ИНВАЛИДСКА КОМИСИЈА: 1) на лично барање; 2) на предлог од надлежниот лекар; 3) на предлог од лекарска комисија; 4) по барање на работодавецот;

1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ

Име, татково име и презиме на осигуреникот:

Адреса на постојаниот престој

Занимање: гранка на дејноста

ги врши работите и задачите

Работен стаж:

Личен број на осигуреникот:

Број на здравствената книшка:

ЗАБЕЛЕШКА: Пополнување на овој образец задолжително се врши со машина за пишување.

2. АНАМНЕЗА

а) Лична анамнеза (поранешни болести; повреди; професионални болести):

б) Семејна анамнеза:

в) Сегашни болести; повреди; професионални болести:

* Оваа одлука е објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 69/94, донесена од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.

3. ЛЕКАРСКИ НАОД во моментот на подготвувањето на осигуреникот за упатување на комисија за оцена на работната способност.

а) Статус пресенс

Височина: _____ Тежина: _____ Пулс (фреквенција, ритам, квалитет): _____

RR (сепечки): _____ (лежечки): _____

Кожа и видливи слузници: _____

Глава и врат: _____

Сетила: око, уво и вестибуларис: _____

Граден кош: _____

Бели дробови: _____

Срце: _____

Периферна циркулација (артериска и венска): _____

Мез: _____

Уро-генитални органи: _____

Локомоторен апарат - р'бет: _____

Екстремитети: _____

Невролошки наод: _____

Психостатус: _____

Евентуални посебни предупредувања од надлежниот лекар во врска со анамнезата или статусот пресенс на осигуреникот: _____

б) Општи лабораториски наоди (уринакомплетна крвна слика, SE):

4. ПОДАТОЦИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО И РЕЗУЛТАТИ ОД ЛЕКУВАЊЕТО

а) Испитувања и постапка што е вршена заради утврдување на видот и тежината на болеста, односно на болната состојба кај осигуреникот

Да се наведат наизбитните наоди, лабораториски, клинички, функционални и други видови испитувања и тестирања врз основа на кое е дефинирана здравствената состојба на осигуреникот (оригиналната документација на сите наоди да се даде во прилог кон овој образец) _____

б) Податоци за лекувањето и резултатите од лекувањето

Да се наведат наизбитните податоци за лекувањето на основните и другите значајни заболувања: видовете на установи во кои осигуреникот е лекуван, видовете на терапевтски третмани, траењето и резултатите од лекувањето: _____

Да се наведат податоците за привремената спременост за работа на осигуреникот во последните три години (времето и должината на траењето на боледувањето, според дијагностичките назначени во хранаринските листи) _____

Да се наведат причините на лекарската комисија поради кои го упатува осигуреникот на комисија за оцена на работната способност заради медицинско вештачење: _____

5. ДИЈАГНОЗИ (болести распоредени по важноста на влијанието врз работната способност)

Главна болест што е од битно влијание врз работната способност	Латински назив на болеста	Шифра ¹⁾
Други болести што влијаат врз работната способност		
Споредни болести што влијаат врз работната способност ^{*)}		

*) Не влијаат врз работната способност, но можат да бидат од значење при давањето мислење за преостанатата работна способност при распоредување на други работи или можат да бидат контраиндикација за работа на определени работи.

1) Според вистоката меѓународна класификација на причините на болеста.

6. МИСЛЕЊЕ И СТАВ НА НАДЛЕЖНИОТ ЛЕКАР во врска со подготвувањето и обработувањето на осигуреникот за упатување на комисија за оцена на работната способност заради медицинско вештачење за правата по основ на ризикот од инвалидност

- Дали дијагностичката постапка е окончана во целост _____

_____ ; дали со документацијата, што се прилага, во целост се потврдуваат запишаните дијагнози (верифицираност на дијагнозите), _____

- Дали се исцрпени сите можности за лекување, _____

ако не се, зошто _____

дали лекувањето може да се смета за окончено, _____

- Дали со натамошно лекување и со посовремени методи на медицинска рехабилитација можат да се ублажат, во поголем степен, негативните последици од болеста и од повреди врз работната способност: _____

- Дали болеста (повредата) оставила определени последици врз здравјето и работната способност на осигуреникот _____

_____ ; дали тие последици се од траен или привремен карактер: _____

- Покрај оштетувањето на здравјето на осигуреникот, кои се другите околности кои негативно влијаат врз неговата работна способност. Дали се врзани за условите за работа, за техничко-технолошките услови, за специфичноста на професијата, специфичноста на работите и задачите и сл. _____

- Со оглед на постојната здравствена состојба на осигуреникот, кои би биле кај него главните контраиндикации за работа, од медицинско гледиште _____

и од гледиште на условите за работа: _____

Дали според мислењето на надлежниот лекар, подготовката и обработката на осигуреникот за упатување на комисија за оцена на работната способност заради медицинско вештачење, била комплетна и исправна ако не била, да се наведат причините поради кои тоа не било можно _____

ЕВЕНТУАЛНИ ЗАБЕЛЕШКИ на надлежниот лекар упатени до комисијата за оцена на работната способност _____

НАДЛЕЖНИОТ ЛЕКАР, ПОКРАЈ СВОЈОТ НАОД И МИСЛЕЊЕ, ВО ОВОЈ ОБРАЗЕЦ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЈА ПРИЛАГА И СООДВЕТНАТА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА која била основ за утврдување на здравствената состојба на осигуреникот и за верификација на дијагнозите, според утврдените критериуми.

ДОДАТНИ ПРАШАЊА:

- 1) дали осигуреникот првпат излегува на комисијата за оцена работната способност
- да - не; ако веќе излегувал, да се наведе колку пати излегувал _____

и какви биле резултатите од оцената на инвалидноста _____

- 2) дали осигуреникот бил на привремена работа во странство - да - не

ПОТПИС
на надлежниот лекар, _____

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93), Управниот одбор на АД „Карпош“ – Крива Паланка, распишува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА АД „КАРПОШ“ – КРИВА ПАЛАНКА

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните наследници, да ги најават своите побарувања во постапката за трансформација на АД „Карпош“ – Крива Паланка;

2. Барателите да ги доставуваат побарувањата на Образец пропишан од Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на Република Македонија;

3. Побарувањата истовремено се доставуваат до Агенцијата и до АД „Карпош“ – Крива Паланка;

4. Бараната се доставуваат во рок од 60 дена, по објавувањето на Огласот.

АД „Карпош“ – Крива Паланка
(41)

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93), АД „Трготекстил – Малопроджба“ објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. АД „Трготекстил – Малопроджба“ – Скопје, ул. „Мито Хазивасилев Јасмин“ бр. 50, објавува дека ја започна постапката за својата доприватизација.

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на РМ, да ги пријават своите евентуални побарувања од ова претпријатие во рок од 60 дена по објавувањето на овој оглас.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на пропишан образец, а се доставува истовремено до ова претпријатие и до Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

АД „Трготекстил – Малопроджба“ – Скопје

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“, бр. 38/93) и Општественото претпријатие за производство на вештачки брусеве, брусно платно и хартија „ИДНИНА“ – Кратово, во општествена сопственост, објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА КОН ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Општественото претпријатие за производство на вештачки брусеве, брусно платно и хартија „ИДНИНА“ – Кратово, во општествена сопственост, отпочнува по-

стапка за трансформација на општествениот капитал во согласност со одредбите од Законот за трансформација на претпријатието со општествен капитал.

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат, да ги пријават своите побарувања кон Претпријатието во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

Своите побарувања барателите да ги достават истовремено до Претпријатието и до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Побарувањата барателите да ги достават на посебен образец пропишан од Агенцијата што е објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 3/94.

Седиштето на Претпријатието е во Кратово, ул. „Гоце Делчев“ бб.
(51)

СОДРЖИНА

50.	Одлука за аукциска распределба на утврдените контингенти за извоз и увоз на поодделни стоки за периодот јануари – март 1995 година	33
51.	Одлука за плаќање на посебна такса на увезена стока	34
52.	Одлука за ослободување од плаќање посебна такса на увезена стока	34
53.	Одлука за плаќање на посебна давачка за порамнување на даночното оптоварување на увезените стоки	34
54.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на височината и начинот на плаќање на надоместокот на трошоците за преглед и евидентирање на пропратната техничка документација при увоз на одделни производи во Република Македонија	34
55.	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	35
56.	Решение за утврдување на средства кои може да се увезат без плаќање на царина	36
57.	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	36
58.	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	36
59.	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	37
60.	Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразни и паразитски болести во 1995 година	37
61.	Одлука за доделување на наградата „Климент Охридски“ во 1994 година, за особено значајни остварувања во културата, уметноста и образованието	42
62.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр. 107/94 од 16 ноември 1994 година	42
63.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр. 76/94 од 29 декември 1994 година	43
64.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр. 149/94 од 29 декември 1994 година	43
65.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр. 172/94 од 29 декември 1994 година	44
	Исправка на Одлуката за задолжителниот минимум на обемот и содржината на медицинската документација во постапката за остварување право по основа на инвалидност	45